

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXIII

Бр. 38 Зрновци 20.08.2020 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на одлуката за За аплицирање на Општина Зрновци со проектот

„Набавка на опрема за снимање во живо на седниците на Советот на општината, опрема за озвучување на салата во домот на културата, ЛЦД проектор и платно како и опрема за ефективно следење на zoom конференции

I

Ја објавувам Одлуката За аплицирање на Општина Зрновци со проектот „Набавка на опрема за снимање во живо на седниците на Советот на општината, опрема за озвучување на салата во домот на културата, ЛЦД проектор и платно како и опрема за ефективно следење на zoom конференции бр. 08- 431/1 донесена на седницата одржана на ден 17.08.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 431/2

20.08.2020

Врз основа на член 21 став 1 т.43 од Статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 17.08.2020 година ја донесе :

О Д Л У К А

За аплицирање на Општина Зрновци со проектот

„Набавка на опрема за снимање во живо на седниците на Советот на општината, опрема за озвучување на салата во домот на културата, ЛЦД проектор и платно како и опрема за ефективно следење на zoom конференции

Член 1

Се ова Одлука Советот на општина Зрновци ОДОБРУВА да ОпштинаЗрновци со проектот „Набавка на опрема за снимање во живо на седниците на Советот на општината, опрема за озвучување на салата во домот на културата, ЛЦД проектор и платно како и опрема за ефективно следење на zoom конференции „Зајакнување на општинските совети, кој е финансиран од Швајцарската агенција за соработка и развој а имплементиран од страна на УНДП, а во однос на грантот од 12.000 швајцарски франци за имплементација на ICT алатка за подобрување на транспарентноста и отчетноста на општината и граѓанското учество.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.

Општина Чешиново – Облешево Советот на
Општина Зрновци на седницата одржана на ден
17.08.2020 година ја донесе

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател
Владо Ристов
Бр. 08-431/1
17.08.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ
бр. 5/2002 година) Градоначалникот на
општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на одлуката за За раскинување на
Договорот за формирае на заеднички
административни тела бр. 08-414/1 од 20.12.2005
година

I

Ја објавувам Одлуката За раскинување на
Договорот за формирае на заеднички
административни тела бр. 08- 431/1 донесена на
седницата одржана на ден 17.08.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци

Општина Зрновци
Градоначалник
Блаже Станков с.р
бр. 09- 432/2
20.08.2020

Vrz osnova na ~len 21 став 1 т.43 од Статутот
на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина
Зрновци бр.5/05) ,а поради непочитувањ на
одредбите од Договорот за формирае на заеднички
административни тела бр.08-414/1 од 20.12.2005
година склучен помеѓу Општина Зрновци и

О Д Л У К А

За раскинување на Договорот за формирае на
заеднички административни тела бр. 08-414/1 од
20.12.2005 година

Член 1

Поради непочитување на одредбите од
Договорот за формирае на заеднички
административни тела бр.08-414/1 од 20.12.2005
година склучен помеѓу Општина Зрновци и
Општина Чешиново – Облешево Советот на
Општина Зрновци со ова Одлука еднострано го
раскинува Договорот бр. 08-414/1 од 20

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во службен гласник на
Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател
Владо Ристов
08-434/1
17.08.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ
бр. 5/2002 година) Градоначалникот на
општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на одлуката за утврдување на
предлог од страна на Градоначалникот на
општина Зрновци за воспоставување на МОС
помеѓу општина Зрновци и Општина Карбинци

I

Ја објавувам Одлуката За утврдување на
предлог од страна на Градоначалникот на
општина Зрновци за воспоставување на МОС
помеѓу општина Зрновци и Општина Карбинци
донесена на седницата одржана на ден
17.08.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 432/2

20.08.2020

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за меѓуопштинска соработка (Сл. весник на РМ бр. 79/2009) а согласно поднесениот предлог од страна на Градоначалникот за воспоставување на МОС помеѓу општина Зрновци и Општина Карбинци , Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 17.08.2020 година донесе

О Д Л У К А

За утврдување на предлог од страна на Градоначалникот на општина Зрновци за воспоставување на МОС помеѓу општина Зрновци и Општина Карбинци

Член 1

Со ова одлука Советот на Општина Зрновци го утврди предлог од страна на Градоначалникот за воспоставување на МОС помеѓу општина Зрновци и Општина Карбинци во областа на:

Вршење на инспекциски надзор над градби и

вршење на работи од областа на просторно – урбанистичко планирање , градењето и заштита на животната средина .

МОС да се оствари согласно член 9 став 1 под точка (а)

а)Формирање на тела за МОС

-Заедничко работно тело и комисија

- Заедничко административно тело

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во службен гласник на општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Председател

Владо Ристов

бр. 09- 432/1

17.08.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на одлуката за одобрување на финансиски средства на КЈП,, Водна Кула ,, Зрновци

I

Ја објавувам Одлуката За одобрување на финансиски средства на КЈП,, Водна Кула ,, Зрновци

донесена на седницата одржана на ден 17.08.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 432/2

20.08.2020

Врз основа на член 21 став 1 т.43 од
Статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на
Општина Зрновци бр.5/05) ,Советот на Општина
Зрновци на седницата одржана на ден 17.08.2020
година ја донесе :

О Д Л У К А

За одобрување на финансиски средства на
КЈП,, Водна Кула ,, Зрновци

Член 1

Се ова Одлука Советот на општина Зрновци
ОДОБРУВА финансиски средства на КЈП,, Водна
Кула ,, Зрновци во износ од 10.000,00 денари .

Одобрените средства да се користат да
набават нафта за рачистување на еродивниот
материјал што е нанесен од поројните дождови кои
ја зафатија Општина Зрновци на ден 06 и 07 август
.2020 година

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на
Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-433/1

17.08.2020

СОДРЖИНА

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.38

- 1 . Одлуката За аплицирање на Општина Зрновци со проектот „ „Набавка на опрема за снимање во живо на седниците на Советот на општината , опрема за озвучување на салата во домот на културата , ЛЦД проектор и платно како и опрема за ефективно следење на zoom конференции
2. Одлуката За раскинување на Договорот за формирае на заеднички административни тела бр. 08- 431/1
3. Одлуката За утврдување на предлог од страна на Градоначалникот на општина Зрновци за воспоставување на МОС помеѓу општина Зрновци и Општина Карбинци
4. Одлуката За одобрување на финансиски средства на КЈП,, Водна Кула ,, Зрновци

Издавач : Совет на Општина Зрновци